



UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE
УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY

Study program **Политички науки**

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Факултет | Современи Општествени Науки |
| Циклус на студии | Трет циклус (докторски) |
| ЕКТС | 180 |
| Код | N-PhDPS180C |
| Титула | Доктор по политички науки |
| Архивски број на акредитација [180] | 03-619/6 |
| Решение за почеток со работа | 03-1619/19 (10.11.2017) |
| Датум на акредитација | 21.03.2017 |

Опис на програмата

Тргувајќи од определбите на школата за докторски студии на УЈИЕ и од развојната стратегија на Факултетот за јавна администрација и политички науки (ФЈАПН), оваа програма претставува продолжение на едукацијата на кадрите, кои ги завршиле додипломските и последипломските студии. Ова програма претставува напреден степен на усовршување во научните, истражувачките и во професионалните области и нивните самостојни истражувачки дејности, како и во академската и професионалната кариера. Со овој процес на студирање студентите ќе стекнат академски, интелектуални и технички компетенции и вештини за комуникации преку различни форми за подготвување за научноистражувачка работа.

Кариера

Преку оваа студиската програма научните соработници и професионалци ќе стекнат современи знаења и вештини за предавање и истражување, а исто така ќе стекнат и менаџерски и стратешки политички вештини. Кандидатите ќе стекнат способности за лидерство во менаџирањето на промените, за европските интегративни процеси и за политичките околности во земјава и надвор од неа. Студентите ќе бидат подготвени за активно ангажирање во водечки научноистражувачки проекти, а со стекнати научни и стручни знаења тие се подготвени да бидат вработени во специјализирани институции од различни области во јавниот и државниот сектор, во приватниот сектор и во граѓанското општество.

Резултати од учењето

Знаење и разбирање

- Показува систематско разбирање на полето на истражување и совршено познавање на методи и вештини за истражување во рамките на тоа поле согласно со највисоките меѓународни стандарди.
- Има одлично познавање во политичките науки, преку развој и примена на оригинални идеи од истражувачки контекст.

Примена на знаењето и разбирањето

- Показува способност да толкува, да дизајнира, да применува и да адаптира суштински предмет на истражување со научен интегритет.
- Дава придонес преку оригинални истражувања кои ги надминуваат постојните граници на знаење, развивајќи нови знаења, вреднувани на ниво на национални и меѓународни рецензирани публикации.
- Може да ги анализира главните аргументи во политички контекст и да ги применува научните политички наоди во нови ситуации.

Способност за проценка

- Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и сложени идеи, имајќи компетенции за проценка;
- Способност за независно иницирање и учество во национални и во меѓународни истражувачки мрежи и настани со научен интегритет;
- Способност за независно иницирање на истражувачки и развојни проекти, преку кои ќе генерира ново знаење и вештини за развој на истражувачкото поле.

Комуникациски вештини

- Може да комуницира со своите колеги, пошироката академска заедница и со општеството во целина во рамките на својата област на експертиза.
- Може да ги истакне заклучоците на своите научни истражувања и знаењата пред поголем аудиториум надвор од традиционалната академска фела.

Вештини на учење

- Се очекува да биде способен да се промовира во академски и професионални рамки и во технолошкиот, општествениот или културниот развој во општество засновано на знаење.
- Демонстрира напредно познавање на: природите кон проучување на политичките науки, нормативни наспроти емпириски теоретски пристап, квалитативни спроти квантитативни стратегии на истражување и класични и современи политички теории.

Листа на предмети

Семестар 1

- [DPA0101] [10.0 ЕКТС] **Методологија на истражување**
- [DPA0102] [10.0 ЕКТС] **Пишување на докторска дисертација**
- [DPA0103] [10.0 ЕКТС] **Анализа на јавни политики**

Семестар 2

- [DPA0104] [10.0 ЕКТС] **Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација**
- [10.0 ЕКТС] **Изборен предмет**
- [10.0 ЕКТС] **Изборен предмет**

Семестар 3

- [PHD-S3-S4-01] [40.0 ЕКТС] **Научно-истражувачка работа**
- [PHD-S3-S4-02] [15.0 ЕКТС] **Публикации I**
- [DPA0105] [5.0 ЕКТС] **Студентска мобилност**

Семестар 4

Семестар 5

- [DPA0106] [20.0 ЕКТС] **Презентација на резултатите од истражувањето**

- [PHD-S5-01] [10.0 ЕКТС] **Публикации II**

Семестар 6

- [PS-PhD-THESIS] [30.0 ЕКТС] **Докторска дисертација**

Description of courses

Задолжителни предмети

- **Методологија на истражување**

Овој предмет е дизајниран за студенти кои се подготвуваат за изработка на докторска теза. Главните цели на предметот се на студентите да им се понудат алатки за концептуализација на нивната теза во однос на изнаоѓање истражувачко прашање и создавање методи за прибирање податоци и за квалитативна анализа. Предметот е фокусиран на проблемите на квалитативните методи и техники, како што се статистичката анализа, текстови поврзани со теоријата и тестирањето. Потоа од значење се и темите за дескриптивна и каузална инференција, лонгитудинални, компаративни истражувања и студија на случај. Напредни информации ќе се нудат за прибирање податоци работејќи со текст. Целта е анализирање квалитативни податоци, финално вклучување на сите теоретски и практични дејствија во функција на дизајнирање и пишување на тезата.

- **Пишување на докторска дисертација**

Овој предмет е дополнување на предметот Методологија на истражување и преку него студентот стекнува напредни знаења, вештини за подготовка и заокружување на докторската дисертација. Студентите се запознаат со методолошките техники на една реална ситуација на истражување, составување прашалници, анкети со непосредни примери. Низ темите: што е истражување и што е индивидуален труд ќе ги запознаат студентите со мострата во научноистражувачката работа, организационите анализи во општествената наука и со различните пристапи кои ги користат научниците при анализата на општествените појави. Практичните и теоретските поставки на почеток на пишување, предности на побрзиот почеток на делови, јасно дефинирање на целите и на феномените се теми кои ќе ги охрабрат студентите. Следствено на тоа прибирање, пишување и чување податоците за идеите како се дизајнира трудот, докторскиот проект.

- **Анализа на јавни политики**

Предметот има за цел да им се овозможи на студентите да ја дефинираат и да ја илустрираат анализата на политиките и нејзината улога во креирањето и трансформирањето на информациите релевантни за политиките. Не постои согласност за тоа како прецизно да се дефинира јавната политика. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со оваа поле и критички да ги анализираат развојот и појавите во областа на јавна политика. Анализа на јавните политики е дисциплина за решавање проблеми при што се користат сознанијата од методологиите и основните теории на општествените науки, на општествените професии и на филозофијата на политиките.

- **Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација**

По првиот семестар, студентот ги започнува активностите за составување на својот план за докторската дисертација. Активностите вклучуваат одредување на литературата, составување хипотетичка рамка, дефинирање методологија за работа и определување индивидуален план како и прва јавна презентација

- **Научно-истражувачка работа**

Во втората година (3 и 4 семестар) кандидатот продолжува со научноистражувачката дејност според одобриениот индивидуален план. Менторот дава процена во врска со овие активности во форма на извештај до Наставно-научниот совет.

- **Публикации I**

Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум според областа и релевантноста на истражувањето.

- **Студентска мобилност**

Целта на мобилноста на докторантите е да ја презентираат, разменат и дискутираат својата истражувачката работа со колеги од другите европски земји за подобрување на квалитетот на нивната дисертација.

- **Презентација на резултатите од истражувањето**

На крајот на 5-от семестар, по истражувачките активности според индивидуалниот план, кандидатот вкупните резултати од оваа фаза на трудот и од истражувањето ќе ги презентира јавно.

- **Публикации II**

Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релеванност на медиумот за публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум според областа и релеванноста на истражувањето.

- **Докторска дисертација**

Продолжување на работата на докторската дисертација. Се предава тезата (дисертацијата), се прифаќа од Наставно-научниот совет и се предава на членовите на комисијата и започнува процедурата за нејзина одбрана.

Изборни предмети

- **Меѓународни односи и историја на дипломатија**

Преку овој предмет ќе се стекнат теоретски и методолошки способности за разбирање на дипломатијата и на дипломатските односи од историски и сегашни перспективи. Студентите ќе бидат квалификувани за независна и продлабочена научна и истражувачка работа во најширока смисла на дипломатијата, што ќе им овозможи трансмисија на теоретските, научните и на истражувачките сознанија и знаење во општествената практика.

- **Меѓународни односи**

Преку овој предмет студентите ќе стекнат напредни теоретски и емпириски знаења за меѓународните односи, како во дадениот актауелен геополитчки контекст така и од аспект на историскиот развој на меѓународните односи. Суштината на овој предмет претставува каузалниот однос за тоа како функционира денешниот свет на меѓународен план, како се одвиваат меѓународните односи во текот на историјата и каква е перспективата за меѓународните односи во иднината. Со изучување на овој предмет студентите стекнуваат знаењето за тоа како функционира денешниот глобален свет на меѓународен план, кои се главните актери на меѓународните односи, кои се процедурите на меѓународно општење и на меѓународното одлучување.

- **Политики и владеење во ЕУ**

Преку овој предметот студентите ќе стекнат напредни теоретски и емпириски знаења за системите на владеењето во ЕУ како и за политиките на Европската унија. Суштината на овој предмет претставува се однесува на тоа како функционира денес ЕУ, кои се нејзините политики и каков е системот на владеење во ЕУ. Со изучување на овој предмет студентите стекнуваат знаења за тоа како функционира политички и институционално Европската унија, кои се главните актери на одлучувањето во ЕУ, кои се процедурите преку кој се владее во ЕУ и кои се нејзините главни политики.

- **Компаративни политики**

Преку предметот Компаративни политики студентите стекнуваат знаења од областа на функционирањето на институциите на политичкиот систем споредено со истите институции во други политички системи. Цели на овој предмет се следниве: - Разбирање на суштината на функционирањето на политичките системи општо. - Иницирање критичко размислување во рамки на групата. - Оспособување стекнатите знаења да ги користат за давање аргументирани оценки за начинот на функционирање на политичките системи на соодветните држави. - Развивање на комуникативните способности на студентите. - Стекнување соодветни знаења околу начинот на функционирање на политичките системи. Оспособување за распознавање на предностите и недостатоците на политичките системи на разните земји низ целиот свет, како и сличностите и разликите меѓу разните видови политички системи и др.

- **Културна глобализација**

Предметот Културна глобализација има за цел: - Да им овозможи на студентите да го разберат начинот како

процесот на глобализацијата влијае врз културните и општествените промени. - Да расудуваат за конструкцијата на индивидуалните и колективните идентитети во ерата на глобалните културни промени. - Да имаат критички пристап во врска со глобалната култура, сè поголемата униформност на начините на живеење, за културните симболи и транснационалните начини на однесување, за традиционалната поделба центар/периферија. - Да ги идентификуваат контрадикциите на глобализацијата. - Да ги оспособи студентите за комуникација со глобализирачките агенти.